

Проф. д-р Љупчо Ајдински, дефектолог и хуманист, целиот свој работен век им го посветил на лицата кои имаат потреба од помош, пред сè, на лицата со инвалидност, на децата без родителска грижа, на старите и изнемоштени луѓе.

Наградата му беше врачена на роденденот на Гонца Бојаџиу-Мајка Тереза од страна на претседателот на Одборот за нејзино доделување, Али Алиу, при што проф. д-р Ајдински истакна дека доделените парични средства во висина од 70.000 денари ќе ги донира во хумани цели, најголем дел во изградбата на црквата "Свето Преображение" во Крушево.



Пишува: Милева ЛАЗОВА

Наградата "Мајка Тереза 2008", која по трет пат се доделува за особени значајни остварувања од интерес на државата, во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување и за унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката меѓу народите и припадниците на различните заедници, култури и вери, оваа година се најде во рацете на дефектологот проф. д-р Љупчо Ајдински. Поради 50-годишниот работен век, кој им го посветил на лицата со посебни потреби, на децата без родителска нега и грижа и на старите и немоќни лица, Сојузот на дефектолозите на Република Македонија предложи токму тој да биде носител на оваа престижна награда.

"Го изразувам моето големо задоволство што на роденденот на најпознатата скопјанка во светот, Гонца Агнес Бојаџиу, единствената нобеловка за мир и симбол на хуманоста на целата планета, блажената Мајка Тереза, ја споделувам неизмерната достоинствена радост што сум добитник на оваа висока државна награда на нашата земја и на родната татковина на блажената мајка - Република Македонија. Мајчинското чувство сите нè исполнува. Ги чува најубавите, трајните спомени и најголемите одблесоци на човековиот род - добрината, хуманоста, солидарноста. Идната светица нè облагородува сите, нè поттикнува, нè учи, нè охрабрува со својата чесност, добрина и посветеност. Во мојата 50-годишна работа со луѓето со инвалидност,

СРЕЌЕН СУМ КО ПОМОШ И СЕ ЗАБОРАВЕНИТ

најблиску бев до несреќните и осамениите. Најсреќен се чувствувам кога на мојата помош се радуваат заборавените и тажните, кога за своето големо дело на хуманоста се образуваа и ја продолжуваа мисијата моите студенти, постдипломци, магистри, доктори но, пред сè, добри луѓе. Во нивно име, во спомен на сите добрини и човекољупци ја примив оваа престижна, за мене најмила, мајчинска награда и вечно признание. Горд сум што можам да го искажам моето задоволство што сум во редот меѓу првите добитници на наградата 'Мајка Тереза', која силно ме поттикнува да бидам, како и досега, нејзин верен следбеник и мисионер за љубовта", кажа проф. д-р Ајдински.

Проф. д-р Љупчо Ајдински, дефектолог и хуманист, целиот свој работен век им го посветил на лицата кои имаат потреба од помош, пред сè, на лицата со инвалидност, на децата без родителска грижа, на старите и изнемоштени лица и тоа преку основање, помош и развој на инвалидските организации за слепи, глу-



, ДЕФЕКТОЛОГ И ХУМАНИСТ

Проф. д-р Ајдински има добиено голем број национални и меѓународни одликувања, признанија и награди - Орден заслуги за народ со сребрена ѕвезда; Орден на Братство и единство со сребрен венец и Медала на трудот; Од националните награди на Република Македонија: "Св. Климент Охридски", "11 Октомври" и Благодарност заедно со "Статуетката Мајка Тереза", доделени за наука, хуманост и за животно дело; Од светските признанија и награди: "Дваесетмилениумскиот златен медал на честа", која се доделува еднаш во сто години на поединци, наградата "2001 Noble Prize", наградата "Д-р Златан Сремец", доделени за наука, хуманост и благородност од светски размери, како и повеќе од 50 признанија, благодарници и плакети од организациите и од специјалните институции за учеството во нивното основање и нивниот развој.



ГА НА МОЈАТА РАДУВААТ Е И ТАЖНИТЕ



ви, телесно инвалидни лица и родителски друштва за помош на лица со психичка попреченост и лица со аутизам, проучување, анализирање и изготвување елаборати и проекти за создавање услови за изградба и основање посебни установи за заштита, образование и рехабилитација на децата со пречки во развојот, донирање на свои лични парични средства на институциите за згрижување, образование и рехабилитација на деца со психофизичка попреченост, како и на поединци кои се нашле во положба од социјална потреба, донирање парични средства за разни хуманитарни цели.

На повикот за донирање средства за изградба на куќата од Мајка Тереза, даде свој прилог. Во 1990 година добиената парична награда од наградата "Св. Климент Охридски" ја донираше за изградбата на Соборната црква "Св. Климент Охридски" во Скопје. На 3 декември - Светскиот ден на инвалидните лица, секоја година, на најдобриот студент на генерацијата од Институтот за дефектоло-

гија му доделува своја лична парична награда. Заблагодарувајќи се за наградата "Мајка Тереза", дефектологот и хуманист Љупчо Ајдински изјави дека поголемиот дел од овие средства ќе ги донира за изградбата на манастирот "Св. Преображение" во Крушево, духовниот храм на загинатата македонска ѕвезда и хуманист Тоше Проески.

Тој е еден од создавачите на современиот систем на дефектолошката теорија и практика во нашата земја и основоположник на Институтот за дефектологија на Филозофскиот факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје. Учествовал во работата и во унапредувањето на социјално-хуманитарните организации на слепи, на глуви, на телесно инвалидни лица и на Црвениот крст на Македонија, во крводарителството. Ги основал: Друштвото за помош на лицата со психичка попреченост, Дружението на родители на децата со аутизам и Македонското научно здружение за аутизам. Во многу од овие организации е избран за почесен член. Покрај обврс-

ките кои проф. д-р Ајдински ги има на Факултетот, поголемиот дел од времето го посветува на работата со организациите на инвалидите, им помага, повеќе е ангажиран во Националното координативно тело за еднакви права на инвалидите.

"Имаме голем број прописи кои, за жал, не се практикуваат така како што треба, што доаѓа од неколку причини. Многу од инвалидизираниите лица не ги познаваат прописите, малку се работи од страна на соодветните министерства, но најголема причина се токму тие кои ги донесуваат прописите а не ги почитуваат или не инсистираат тие да се реализираат. Мојата друга активност е насочена кон пишувањето книги. Сега излезе од печат мојата 18 книга, која ќе биде промовирана на 15-годишнината од основањето на Институтот за дефектологија", објасни проф. д-р Ајдински.

Има објавено повеќе од 15 книги, монографии и учебници, како и повеќе од 120 научно-стручни трудови во домашни и во странски списанија.